



ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ



АПЛИКАЦИЈА за стипендија на студенти

Генерални информации за апликантот

Име и презиме _____

Дата и место на раѓање _____

Контакт телефон _____

Адреса на живеење _____

Фотографија

(не постара од
шест месеци)

Завршено образование (степен, вид и бодови)

Студент на Универзитетот Гоце Делчев-Штип, Електротехнички Факултетот по студиска програма

ПРАШАЛНИК

Образложете го вашиот интерес за високо образование.

Зошто го одбравте овој факултет и од каде потекнува интересот за оваа насока?

Кој ви е омилен предмет и зошто?

Опишете го со неколку зборови средното образование.

Наведете некој настан или случка кој се случил за време на школувањето во средното образование, а ќе ви остане во сеќавање.

Наведете дополнителни курсеви и обуки кои сте ги посетувале.

Наведете освоени дипломи од прво, второ или трето место од домашни или меѓународни натпревари за време на средното образование.

Каде се гледате себеси за 5 години?

Хоби и активности во слободно време.

Опишете се себеси преку пет карактеристики.

Дали сте запознаени и дали се согласувате со критериумите и обврските за корисникот на стипендија, доколку сте Вие корисник на стипендија од АД ЕСМ?

ДА /НЕ

Во случај на неисполнување на обврските, лицето посочено како солидарен гарант има обврска да ја надомести финансиската давачка.

Генерални информации за потписник / солидарен гарант

(потписник на солидарен гарант може да биде само член на потесно семејство)

Име и презиме _____

Сродство со апликант _____

ЕМБГ _____

Контакт телефон _____

Адреса на живеење _____

Потребни документи

- Пополнета апликација/прашалник подготвен од страна на АД ЕСМ;
- Мотивациско писмо;
- Потврда за редовен студент;
- Уверение за положени испити како и за реализиран просек и реализирани кредити (до датумот на аплицирање);
- Изјава дека не сте корисник на стипендија или кредит од друга установа, институција или компанија потпишана и од солидарен гарант;
- Копија од уверение за државјанство на Република Северна Македонија.

Изјава

Изјавувам под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека податоците наведени од моја страна во Апликацијата за стипендија се точни и вистинити.

Изјавил,

(име и презиме - потпис на апликантот)

Документите се поднесуваат **во Архивата на Електротехничкиот Факултетот - Штип** (во Деканатот) или по пошта на **адреса:**

**Универзитетот Гоце Делчев-Штип,
Електротехнички Факултет - Штип, Кампус 2
ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А,
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија**

-во периодот од **02.11.2020 до 16.11.2020** година

Во прилог на потполнетата апликација потребно е да се достави и **индивидуално креирано мотивациско писмо**, како и **потребните документи кои се наведени во апликацијата.**